

Во споредба со интересите на големите сили македонските политичари можат само да им ги "лижат" чевлите, така што одлуката за независно или за полузависно Косово ќе биде донесена без влијанието на Република Македонија.

"Документот, кој е именуван како 'таен код', словенечката власт има намера да го искористи за да може за време на преговорите со Белград и со Приштина да ги омекне последиците од приближувањето кон еднострана објава на независноста на Косово", коментира "Ил соре 24 оре".



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



АЛБАНЦИТЕ НА КОСОВО СЛАВАТ УШТЕ ОД 1999 ГОДИНА, А ТОА ШТО ДЕНЕС ИМ СЕ СЛУЧУВА Е ФИНАЛЕ НА ГОЛЕМИОТ СОН

Прашањето за решавање на статусот на Косово веќе не е прашање на време, туку што по денот "Д". "Војна или мир!" Оваа Толстојева парадигма претставува најмал епитаф за вистинските прилики и последиците кои можат да се очекуваат во регионот и пошироко. Косовското прашање веќе ги дестабилизира односите меѓу соседите на Балканот но, исто така, ги скара и Русија и Европската унија. Поради ова сè повеќе се слушаат различни сигнали, од оние предупредувачки, кои доаѓаат од кучињата на војната, до оние кои пристигнуваат од т.н. "миротворци", кои претходно ја упропастија "Дејтонска" Босна и Херцеговина. Тоа значи дека само Албанците од Косово, но и Албанците од Македонија и Албанците од Албанија, се на чисто, а останатите сонуваат дека Косово ќе остане покраина во рамките на Србија. Меѓутоа, овој илузорен политички и геостратешки свет е минато, сè друго оди во насока на создавање на голема Албанија. Реализацијата на старата националистичка идеја ја најави албанскиот премиер Сали Бериша, а мисијата ќе ја доврши новиот косовски премиер Хашим Тачи. Во контекст на ова мора да се бара идната политичка позиција на Република Македонија, која очигледно ќе мора да се реши да ја почитува реалноста или да оди против меѓународното обврзувачко право, кое сè повеќе го кршат одделни

"ПОТРЧКО ИЛИ

земји-членки на ЕУ, но и други светски сили. Во споредба со интересите на големите сили македонските политичари можат само да им ги "лижат" чевлите, така што одлуката за независно или за полузависно Косово ќе биде донесена без влијанието на РМ во регионот. Во таа ситуација Македонија, ќе биде "потрчко или нивен полтрон".

ПРИОРИТЕТ НА ЈАНША

Словенија, која ќе претседава со интересите на ЕУ во наредните шест месеци, го избра липицанерот, со кој ќе ја води трката на Унијата до целта.

"Стабилизацијата на Западен Балкан ќе биде еден од најголемите предизвици на словенечкото претседателство со ЕУ", изјави пред Нова година словенечкиот премиер Јанез Јанша, на церемонијата по повод проширувањето на шенгенската зона во Шкофие, Словенија.

Италијанскиот весник "Ил соле 24 оре" оценува дека за Јанша решавањето на косовското прашање е од првосте-

пено значење. Весникот уште открива дека меѓу словенечкиот врв во Љубљана кружи документ со кој се признава "времен специјален статус" на Северно Косово, кој би требало да претставува некоја "мамка" за српската страна.

"Документот, кој е именуван како 'таен код', словенечката власт има намера да го искористи за да може за време на преговорите со Белград и со Приштина да ги омекне последиците од приближувањето кон еднострана објава на независноста на Косово", коментира "Ил соре 24 оре".

Според тој план, со специјалниот статус, кој ќе му се даде на српското малцинство на Косово, ќе треба да се обезбеди непречен контакт со Белград, но затоа од друга страна, пак, се верува дека ќе се намалат последиците од независноста на Косово, што сигурно дополнително ќе го дестабилизира регионот.

Проектот на Владата на Јанша има "големи шанси за успех", оценува италијанскиот печатен медиум, бидејќи Љубљана негува добри односи и со Белград и со Приштина.

"До тогаш Европската унија и Приш-



МАЛКУМИНАТА СРБИ КОИ ОСТАНАА ДА ЖИВЕАТ НА КОСОВО СЕ ПОДГОТВУВААТ ЗА ПРЕСЕЛУВАЊЕ, НО НЕ МОЖАТ ДА ГИ ПРЕЖАЛАТ СВОИТЕ ТАТКОВЦИ И ДЕДОВЦИ, ЧИИ КОСКИ ОСТАНУВААТ НА КОСОВО ПОЛЕ

тина ќе ги 'координираат' натамошните чекори во решавањето на статусот на Косово, откако Советот за безбедност на ООН, не успеа да најде соодветен одговор на тоа прашање", изјавил во Брисел словенечкиот министер за надворешни работи, Димитриј Рупел.

"Клучен збор е координацијата. ЕУ и Косово мораат, без брзање и уцени, да

можил да се дојде до општо прифатливо решение за статусот на Косово", изјави рускиот претставник во посредничката тројка во Контакт групата, Александар Боцан-Харченко, за српскиот весник "Блиц".

"Подготвени сме да изнесеме конкретни мерки, веднаш штом западните партнери покажат интересирање за

ПОЛТРОН!?"

се договорот што понатаму", истакна Рупел, додавајќи дека Словенија најмногу ќе му посвети внимание на ова прашање.

Шефот на словенечката дипломатија нагласи дека не се согласува со тврдењето дека ЕУ одлучила да дејствува против меѓународното право и надвор од системот на ООН.

"Тоа не е точно. Ние ќе ја почитуваме и ќе ја применуваме Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност", изјавил Рупел, додавајќи дека ЕУ "е подготвена да ја признае реалноста на Западен Балкан".

Тој додаде дека во врска со решавањето на статусот на Косово клучните одлуки ќе бидат донесени во текот на словенечкото претседавање, а "Србија треба да се охрабри во врска со Косово", бидејќи прашањето на статусот на Косово е одделно од прашањето на европската интеграција на Србија.

"ГАВАРИТ МАСКВА"

"Доколку западните партнери прифатат продолжение на преговорите, Русија има подготвен план, кој би овоз-

завршена без заклучоци, а двете страни останаа на своите ставови: Москва дека преговорите мора да продолжат, а Вашингтон дека планот на Ахтисари за надгледувана независност е единствено решение.

ГОЛЕМА ИЛИ МАЛА ПРИШТИНА

"Додека косовскиот јазол и натаму се заплеткува, официјална Тирана секој ден сè појасно и погласно ја навестува намерата и можноста за создавање голема Албанија", неодамна објавија српските медиуми повикувајќи се на интервјуто на албанскиот премиер Сали Бериша, кое го даде за државната телевизија.

Тој откри дека во случај на независност на јужната српска покраина ќе биде подготвено ново знаме наменето не само за косовските Албанци, туку и за нивните сонародници во Македонија, Црна Гора и во Јужна Србија.

Поттикнат од најавите на официјален Белград за можност од економска блокада на покраината, во случај на едностран одлука на Приштина, Бериша вети дека ќе се жртвува за своите сонародници на Косово, со тоа што ќе им подари електрична енергија и покрај тоа што недостатокот од електрична енергија е најголемиот проблем на Албанија.

"Изјавата на албанскиот лидер дека 'решението' за косовското прашање би можело да создаде некакво 'ново знаме' (очигледно албанско) во регионот, во пристоеен речник, по сè изгледа, дека е спакувана старата идеја за голема Албанија, бидејќи во информацијата за изјавата на Бериша се спомнуваат и Албанците во соседните суверени држави. Дека Албанците не само што не отстапуваат од идејата за голема Албанија, туку дека ова веќе се и конкретни чекори на остварување на оваа цел", предупредува во својот коментар и познавачот на приликите на Косово и Метохија, Милован Дреџун.

"Независно Косово е само преодна фаза кон 'големо Косово', кое прво би ги опфатило Албанците од Македонија, од југот на Србија и од Црна Гора, а потоа би се припоило кон својата матица. Тоа би била клучна фаза во формирањето на т.н. 'природна Албанија', што всушност е само друго име за голема Албанија. Првиот ваков проект е направен уште во 1878 година. Меѓу другото, шефот на албанската дипломатија, Бесник Мустафа, уште пред две години отворено најави дека Тирана планира остварување на проектот 'природна Албанија' и тоа до 2013 година", изјави Милован Дреџун, додавајќи дека ако се случи независно Косово се заканува реална опасност од прекројување на границите на Балканот.

ПРОПАДНА ШАНСАТА

Инаку, длабоката поделба меѓу центрите на моќта Вашингтон, Брисел и Москва околу решавањето на статусот на Косово, се одразува и врз пребројувањето на силите кои се за признавање на независност и оние кои сè уште се надеваат на старата слава на ООН, односно почитување на меѓународно признатите граници и строго почитување на меѓународното право.

На сите политичари им е јасно дека во Њујорк сè е завршено, макар и да се појави најмала шанса, која ќе ги отвори или ќе ги затвори вратите на пеколот. Меѓутоа, тоа е најмалку жива варијанта, бидејќи откако на седница на Советот за безбедност беше разгледан извештајот на тројцата посредници на Контакт групата и притоа не беше донесен никаков заклучок, идниот статус на протекторатот ќе биде решен по претседателските избори во Србија, а најдоцна до февруари, што за ЕУ е јасно.

"САД и ЕУ сакаат да одат напред со имплементацијата на планот, за да се избегнат закани за мирот и стабилноста. Според нас, Резолуција 1244, според која ОН таму се присутни, дозволува спроведување на планот на Ахтисари", изјави Залмај Кализад, амбасадор на САД во ООН.

"Нема ништо во нашата позиција што е против интересите на косовските Албанци. Ние и натаму веруваме дека секој понатамошен чекор надвор од меѓународното право ќе биде штетен не само за Белград, туку и за Приштина, Албанците, Србите и за целиот регион", изјави Виталиј Чуркин, амбасадор на Русија во ООН.

Првите луѓе на Србија и на Косово пред Советот за безбедност ги изложија своите аргументи, но тоа не беше доволно да се надминат ставовите на Русија од една и на САД и земјите-членки на ЕУ од друга страна.

Претседателот Сејдиу, кој беше првиот косовски лидер кој се обратил на "Ист ривер", апелираше светот да го признае независно Косово. Вети дека косовските лидери се подготвени да го спречат насилството и да го спроведат планот на Ахтисари.



ПРИШТИНА БРОИ СИТНО ДО НЕЗАВИСНОСТА, КОЈА Е ДОВЕДЕНА ВО ПРАШАЊЕ

"Ние сметаме дека ова е крај на еден важен циклус низ кој поминавме и го оставаме зад нас и затоа сме подготвени да преземеме наши чекори кон идна декларација на независност заедно со нашите пријатели. Независноста на Косово не е насочена кон никого, нема да повреди никого", оцени претседателот на Косово, Фатмир Сејдиу.

Сите српски претставници се против независноста на Приштина, бидејќи за нив Косово е лулка на српската национална и државна култура. Но, западните сили не го делат нивното мислење и затоа сè повеќе се приближуваат кон ставот на албанските политичари.

ВРЕМЕ ЗА ОДЛУКИ

Имено, по падот на посредничката тројка, која не се прослави, компромисот околу косовското прашање е сè подалеку. Србите можат да сонуваат за нови преговори, додека Албанците од Косово можат трезвено да слават.

"Сега е време за одлуки и ние соработуваме многу со САД и со ЕУ и одлуката ќе ја донесеме со нивна координација", изјави премиерот на Косово, Хашим Тачи.

Вториот човек во партијата на Хашим Тачи, кој неодамна беше во Скопје,

стави до знаење дека веќе е одреден датумот на прогласување независност.

"Ние знаеме еден датум и не дека не сакаме да бидеме транспарентни пред граѓаните, туку сакаме да бидеме претпазливи, треба да ја чуваме дискрецијата која сме ја изградиле со нашите пријатели. Ние имаме еден т.н. парадатум и тој датум е многу симболичен, дури и за мене лично", истакна Фатмир Лимај.

Според Лимај, независноста значи поголема стабилност и за Македонија и за регионот.

Но, никој не може да ги предвиди настаните. Затоа Белград е на готовс, а Скопје е во нок-даун. Меѓутоа, и некој да нè праша за нашиот одговор Македонија не може да одлучува што ќе се прави кај нејзиниот северен сосед. На тој начин, од еден ќе имаме двајца северни соседи, од кои можеме да очекуваме уцени и непредвидливи провокации, бидејќи тоа им оди во прилог на надворешната и на националната политика, која традиционално се одразува врз односите во регионот. Добрите познавачи на приликите велат дека ова време личи на времето од Првата и од Втората балканска војна, кога се водеа војни за освојување нови територии, со единствена разлика што се менува "деколтетото".



FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSPANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT !

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!

I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA



Büro Makedonija **Büro Stuttgart**
Tel. 048 / 473 315 Tel. 0711 / 8 17 78 72
Mob. 070 / 711 788 Fax 0711 / 8 17 78 73
70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33 Mob. 0171 / 5 46 32 20
Feuerbach www.dautoski.de 0172 / 7 62 20 49